

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ

Назив на друштвото: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС Злетовица Пробиштип

Форма на трговско друштво: Јавно претпријатие

Број на регистарска влошка: 02041923?-7-09-000

Седиште: ул.“Цветко Тонев“ бр.3А Пробиштип

Промени во регистарска влошка во трговскиот регистар до периодот на известување:

- 2003 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2004 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2006 година разрешување на Директор и именување на Директор
- 2012 година запишување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2013 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2014 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2015 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година разрешување на Директор и именување на в.д.Директор
- 2018 година разрешување на в.д.Директор и именување на Директор
- 2018 година зголемување на основна главнина на Јавно претпријатие
- 2019 година зголемување на основна главнина на Јавното претпријатие
- 2019 година запишување на измена на Статутот на Јавното претпријатие

Позначајни дејности кои ги извршува:

- Искористување на водите во земјоделството
- Вадење на чакал и песок
- Производство на електрична енергија
- Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода
- Изградба на хидроградежни објекти
- Проектирање
- Инженеринг

Идентификација на поврзан субјект: нема

Број на вработени према степен на образование: Вкупно 31 вработен од кои 30 редовно вработени и 1 Директор кој го именува Управниот одбор на Јавното претпријатие

- ВСС- 15 (петнаесет) вработени
- Виши образование -1 (еден)
- ССС - 14 (четиринаесет)
- основно образование 1 (еден)

Сопственичка структура: Државна, основач Влада на Република Северна Македонија

Други релевантни информации за друштвото: електронско сандаче: e-mail: [contact@hszletovica.com.mk](mailto:contact@hszletovica.com.mk)

ЕМБС 5532515

## **2. Основи за подготовка на Годишната сметка**

**Изјава за усогласеност(врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка):**

ЈП „Злетовица“, Пробиштип годишната сметка ја подготви согласно сметководствените стандарди за финансиско известување (МСФИ/МСС) прифатени во РСМ и објавени во Правилникот за водење на сметководство во „Сл.весник на РСМ број 159/2009, 164/2010 и 107/2011.

**Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана:**

Годишната сметка е поединечна

**Валута на презентација :**

Годишната сметка е презентирана во македонски денари (МКД)

## **3. Значајни сметководствени политики**

Како прилог кон белешките се дава краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Сметководствените политики се правила, принципи, конвенции кои се применуваат во текот на целата известувачка година, и за претходната година.

### ***3.1 Составување на Годишната сметка***

Составувањето на годишната сметка на Друштвото се врши во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“, бр. 28/04...195/18) и Правилникот за водење сметководство („Сл. весник на РМ“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Годишната сметка е изготвена со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, според кој принцип, ефектите на трансакциите и другите настани се признаваат кога ќе настанат (а не кога ќе се примат или платат пари или парични еквиваленти).

Сметководствени политики кои се применети при составувањето на годишната сметка на друштвото се:

### ***3.2 Сметководствена политика на приходи***

Во согласност со МСС 18 приходите се мерат според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот се признава (евидентира) во моментот кога услугата е извршена, односно добрата се продадани.

#### ***3.2.1 Приход од позитивни курсни разлики***

Друштвото искажува приходи од позитивни курсни разлики кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари.

Приходите од позитивни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба **освен** позитивните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

### **3.2.2 Приходи од наемници (Операцисен лизинг)**

Приходите поврзани со оперативниот лизинг (наем) се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Во согласност со МСС 18 во сметководството се исказуваат во моментот на нивното настанување.

### **3.2.3 Приходи од камати**

Во согласност со МСС 18, друштвото приходите од камати ги исказуваме во моментот на нивното настанување а се пресметуваат најдоцна на денот на билансот на состојба.

### **3.2.4 Приходи од Буџет на РСМ**

За претходната 2018 година, дозначените финансиски средства од Буџетот на РСМ за покривање на тековната ликвидност на Претпријатието се евидентирани како оснивачки влог на Владата на РСМ.

За известувачката 2019 година, дозначените финансиски средства од Буџетот на РСМ за покривање на тековната ликвидност на Претпријатието се евидентирани како приход.

## **3.3 Сметководствена политика на расходи**

Во друштвото расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите/стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на спротивставување).

### **3.3.1 Трошоци од наемници (Операцисен лизинг)**

Трошоците поврзани со оперативниот наем (лизинг) се признаваат - за периодот за кој се направени. Овие трошоци се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини, превозни средства и други видови наем. Тие се признаваат во сметководството во моментот на нивното настанување, а во согласност со склучените договори за наем.

### **3.3.2 Трошоци за одржување и поправки**

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат во моментот на нивното настанување.

### **3.3.3 Трошоци на позајмување (Камати)**

Во согласност со МСС 23, друштвото трошоците на позајмување (камати) ги евидентира како расходи во моментот на нивното настанување.

Трошоците на позајмување (камати) се признаваат за периодот за кој се однесуваат **освен** трошоците на позајмување (камати) по Договорот за заем од Министерство за финансии наш број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2019 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше расход за камати по основ на заемот во јапонски јени од 38.058.667,00 денари.

### **3.3.4 Трошоци за амортизација на нешковни средства (нематеријални и материјални)**

Друштвото амортизацијата на материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) ја пресметува правопропорционално. Амортизацијата за 2019 година изнесува 142.301.629,00 ден.

Врз основа на Уредбата за номенклатура на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки донесена од Владата на РСМ на 28.12.2019 година Претпријатието се усогласи со Уредбата при што амортизационите стапки за известувачката и претходната година се следни:

Опис	Стапка % во 2019	Стапка % во 2018
нематеријални средства	20	20
недвижности	2,5 и 3	2,5
опрема и постројки	5 и 10	5 и 10
мебел и канцелариска опрема	20	20
компјутерска опрема	25	25
повеќегодишни насади	10	2,5
превозни средства	25	25

### ***3.3.5 Плаќа и надоместоци од плаќа на вработениште***

Друштвото во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. За исплатените плати Претпријатието плаќа персонален данок од доход со примена на стапки пропишани со закон.

### ***3.3.6 Расходи од негативни курсни разлики***

Друштвото искажува расходи од курсни разлики во согласност со барањата на МСС 21, кои настануваат од трансакции во странска валута кои се преведуваат во денари. Расходите од негативни курсни разлики се признаваат за периодот за кој се однесуваат а се пресметуваат според побарувањата и обврските изразени во странска валута на тримесечна основа а најдоцна на денот на билансот на состојба **освен негативните курсни разлики од обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година кои нема да се пресметуваат до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии.** Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку, во известувачката 2019 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше негативна курсна разлика по обврската од заемот во јапонски јени од 169.145.160,00 денари.

### ***3.4 Материјални средстva (недвижности, постројки и опрема)***

Во согласност со МСС 16 недвижностите, постројките и опремата се признаваат по набавни цени намалени за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување.

Набавната вредност на недвижности, постројки и опрема се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и работи ја намалуваат фактурната вредност на средството.

Во претходната 2018 година, Претпријатието ги евидентира овие средства со вредност поголема од 50 евра во денарска противвредност.

Во известувачката 2019 година, Претпријатието ги евидентира овие средства со вредност поголема од 500 евра во денарска противвредност.

Капиталните вложувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат корисниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките за сервисирање и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искајуваат како оперативни трошоци.

Корисниот век на употреба се утврдува преку стапката на амортизација.

### ***3.5 Сметководствени политики на нематеријални средства***

Нематеријалните средства (патенти, лиценци, софтвер) се искајуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување. Одржувањето на софтверот се признава како трошок во моментот на неговото настанување.

### ***3.6 Сметководствена политика на залихи***

Друштвото во согласност со МСС 2, залихите почетно ги мери според набавната вредност која се состои од: набавна цена, увозни давачки и други даноци, (кои не се рефундираат), трошоци за превоз, манипулирање и други трошоци. За мерење на набавната вредност се применува трошочната формула - ФИФО.

### ***3.7 Сметководствена политика на побарувања***

Друштвото ги искајува, побарувањата од купувачите според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки на вредноста кои се прикажуваат кога постои објективен доказ дека друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи. Индикатори за вредносно усогласување (обезвреднување) на побарувањата се: финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање.

Вредносното усогласување (отписот) на побарувањата се спроведува врз основа на стапосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна при што се признава расход. Последователните наплати на претходно отписаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

Побарувањата кои се искајуваат во странска валута се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на Билансот на состојбата.

Побарувањата ги класифицираме како краткорочни доколку пристигнуваат за наплата во рок од 12 месеци од датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба.

### ***3.8 Сметководствена политика на обврски***

Друштвото обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски ги признава во вредност која е искајана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Обврските искајани во странска валута се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, освен обврската по Договорот за заем од Министерство за финансии број 0307-1777/2 од 13.11.2013 година на вкупен износ од 10.548.264.851,38 јапонски јени (главница и камата) која се утврдува на фиксен износ од 4.128.934.276,00 денари по девизен курс од 31.12.2014 година и ќе остане на тој износ до 2029 година од кога Претпријатието ќе започне да го враќа заемот кон Министерството за финансии. Горенаведениот исклучок се базира и е во согласност со Записникот од Управата за

јавни приходи за контрола на данокот на добивка на Претпријатието број 2818/06180-0593/1 од 18.07.2018 година.

Доколку во известувачката 2019 година не се применеше горенаведениот исклучок Претпријатието ќе искажеше обврската од заемот во јапонски јени од 5.141.989.356,00 денари.

Обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор.

### ***3.9 Сметководствена политика на пари и парични еквиваленти***

Друштвото парите и паричните еквиваленти од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања со рок на доспеаност до три месеци, (или помалку) кои можат да се конвертираат во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста, се водат во номинални износи.

Паричните средства на девизните сметки во банките и девизната благајна се искажуваат според средниот курс на НБРМ на денот на билансот на состојбата.

## **4. Користени процени**

Во согласност со својата сметководствена политика, менаџментот проценките ги разгледува периодично и промените во проценките ги прикажува во периодите во кои истите настануваат, а се однесуваат на обезвреднување на финансиските средства и финансиските обврски.

За извештајната 2019 година менаџментот смета дека евидентираните сметководствени износи се објективно прикажани вредности според условите на пазарот.

## **5. Промена на сметководствени политики и корекција на грешки**

Сметководствените политики се применуваат од период до период конзистентно, а се менуваат доколку тоа е условено со измена на став или донесување на одлука или решение од државен институција или донесување на МСФИ.

Менаџментот може да направи промена на сметководствените политики ако процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.

Кога промената на сметководствената политика се врши ретроспективно ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Доколку е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности за средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното saldo на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Во случај на материјална (значајна грешка) друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски извештај одобрен за објавување, откако истата била откриена, при што повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентиран период кога грешката се појавила, или доколку грешката се појавила пред да биде презентиран најраниот претходен

период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот претходно презентиран период.

## **6. Управување со ризик**

Друштвото има воспоставено систем за управување со ризиците на кои е изложено, според кој опфаќа идентификување, следење, мерење и управување со истите.

Побарувањата по заеми и камати кои не се плаќаат во договорениот рок, друштвото ги анализира и презема мерки со кои одобрените заеми, заедно со каматите ги наплатува редовно и речиси без никакво задоцнување.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, друштвото спроведува и: опомени, покренување на спорови, спогодби, усогласување преку потврди (ИОСИ).

Друштвото врши оценка на влијанието на ризиците кои произлегуваат од основната дејност, врз висината на неговите средства и остварената добивка и редовно ги следи побарувањата од основната дејност, како и остварените резултати од работењето на месечно и квартално ниво. Пазарниот ризик на друштвото е умерен.

**Ризикот на ликвидноста** (навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите) се надминува со средства за Проектот Злетовица во Буџетот на Република Северна Македонија за соодветен период. Менаџерскиот тим на Претпријатието ги обелоденува потребните буџетски средства за одржување на ликвидноста и тоа во претходната 2018 година преку Годишната инвестициона програма а во известувачката 2019 година надвор од Годишната инвестициона програма односно преку Финансискиот план за 2019 година. Од овие причини овие средства во 2018 година се евидентирани како оснивачки влог а во 2019 година како приход.

## **Ризик од курсни разлики**

Претпријатието не е изложено на ризик од курсни разлики (кредит искажан во јапонски јени), бидејќи курсните разлики и каматата од јапонскиот кредит нема да се евидентираат до 2029 година.

## 7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

опис	патенти и лиценци	гуд-вил	софтвер	ост. сред.	средства во подготовка	вкупно
<b>Набавна вредност</b>						
салдо на 01.01.2019г.	8.295	0	526.133	0	0	534.428
зглемување			36.000			36.000
намалување	8.295		526.133			534.428
салдо на 31.12.2019г.	0	0	36.000	0	0	36.000
<b>Исправка на вредност</b>						
салдо на 01.01.2019г.	8.295	0	526.133	0	0	534.428
амортизација			1.200			1.200
намалување	8.295		526.133			534.428
салдо 31.12.2019г.	0	0	1.200	0	0	1.200
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2019г.</b>	0	0	34.800	0	0	<b>34.800</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2019г.</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
						0
<b>Набавна вредност</b>						
салдо на 01.01.2018г.	8.295		526.133			534.428
зглемување						0
намалување						0
салдо на 31.12.2018г.	8.295	0	526.133	0	0	534.428
<b>Исправка на вредност</b>						
салдо на 01.01.2018г.	8.295		420.908			429.203
амортизација			105.225			105.225
намалување						0
салдо 31.12.2018г.	8.295	0	526.133	0	0	534.428
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2018г.</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2018г.</b>	0	0	105.225	0	0	<b>105.225</b>

## 8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

опис	земјиште	градежни објекти	опрема	материјал. средства во подготов.	вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
салдо на 01.01.2019г.	135.651.804	5.406.075.287	327.269.053	54.493.875	5.923.490.019
зглемување		546.181	686.279	15.555.628	16.788.088
намалување		262.920	23.812		286.732
салдо на 31.12.2019г.	135.651.804	5.406.358.548	327.931.520	70.049.503	5.939.991.375
<b>Исправка на вредност</b>					
салдо на 01.01.2019г.	123.146.129	779.688.759	243.319.573	0	1.146.154.461
амортизација		131.657.618	10.476.991		142.134.609
зглемување		1.041.169	11.564		1.052.733
намалување		44.911	23.812		68.723
салдо 31.12.2019г.	123.146.129	912.342.635	253.784.316	0	1.289.273.080
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2019г.</b>	<b>12.505.675</b>	<b>4.494.015.913</b>	<b>74.147.204</b>	<b>70.049.503</b>	<b>4.650.718.295</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2019г.</b>	<b>12.505.675</b>	<b>4.626.386.528</b>	<b>83.949.480</b>	<b>54.493.875</b>	<b>4.777.335.558</b>
<b>Набавна вредност</b>					
салдо на 01.01.2018г.	135.651.804	5.406.075.287	327.675.178	54.493.875	5.923.896.144
зглемување		77.324	405.360		482.684
намалување		77.324	811.485		888.809
салдо на 31.12.2018г.	135.651.804	5.406.075.287	327.269.053	54.493.875	5.923.490.019
<b>Исправка на вредност</b>					
салдо на 01.01.2018г.	123.146.129	651.353.379	226.507.323	0	1.001.006.831
амортизација		128.343.112	17.404.537		145.747.649
зголемување		69.592	219.198		288.790
намалување		77.324	811.485		888.809
салдо 31.12.2018г.	123.146.129	779.688.759	243.319.573	0	1.146.154.461
<b>Нето сметководствена вредност на 31.12.2018г.</b>	<b>12.505.675</b>	<b>4.626.386.528</b>	<b>83.949.480</b>	<b>54.493.875</b>	<b>4.777.335.558</b>
<b>Нето сметководствена вредност на 01.01.2018г.</b>	<b>12.505.675</b>	<b>4.754.721.908</b>	<b>101.167.855</b>	<b>54.493.875</b>	<b>4.922.889.313</b>

## 9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

опис	недов. земј.- произ.	основно стадо	обртно стадо	повеќего- дишни насади	сред. во подгот.	вкупно
<b>2019</b>						
Состојба на 01.01.2019г.				1.292.258		1.292.258
Зголемување како резултат на набавки					0	0
Намалување како резултат на продажби					0	0
Ожненани земјоделски производи пренесени во залихи					0	0
Промена на вредноста на биолошките средства					0	0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				165.406		165.406
<b>Состојба на 31.12.2019 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.126.852</b>	<b>0</b>	<b>1.126.852</b>
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.126.852</b>	<b>0</b>	<b>1.126.852</b>
<b>2018</b>						
Состојба на 01.01.2018г.				1.333.610		1.333.610
Зголемување како резултат на набавки					0	0
Намалување како резултат на продажби					0	0
Ожненани земјоделски производи пренесени во залихи					0	0
Промена на вредноста на биолошките средства					0	0
Трошоци на амортизација на биолошките средства				41.352		41.352
<b>Состојба на 31.12.2018 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.292.258</b>	<b>0</b>	<b>1.292.258</b>
Нетековни средства						0
Тековни средства						0
<b>Вкупно биолошки средства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.292.258</b>	<b>0</b>	<b>1.292.258</b>

**10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои носат конвертибилни обврзници		

**11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ**

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	22.858.613	23.602.789
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	500.815	
Вредносно усогласување на побарувањата		
Вкупно	23.359.428	23.602.789

**12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	2.486.057	1.606.898
Парични средства во денарска благајна	3.917	5.630
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно	2.489.974	1.612.528

**13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА**

Родови на акции	Во сопственост	01.01.2019		% зголем.	намал.	31.12.2019	%
		2019 година	на				
	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени						
Обични акции	сопствени ации						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно						

2018 година	01.01.2018		% зголем.	намал.	31.12.2018	%
		на				
	Физички лица					
	Правни лица					
	Откупени					
Обични акции	сопствени ации					
Приоритетни акции	ФПИО					
	Вкупно					

**14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ**

Обврски со рок на доспевање над 5 години:	Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на <u>обезбедување</u>	
Обврски спрема поврзани друштва		
Обврски спрема добаву.		
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити		
Обврски по основ на кредити	4.128.934.276	4.128.934.276
Обврски по основ на заеми		
Останати долгорочни обврски		
Вкупно	4.128.934.276	4.128.934.276

**15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	16.521.091	12.953.412
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно	16.521.091	12.953.412

**16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ**

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно		

**17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	14.326.359	12.147.410
Приходи од продажба во странство		
Вкупно	14.326.359	12.147.410

**18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемници		
Прих.од наплатени отпишани побар.		
Приходи од државни подршки		
Вкупно		

**19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ**

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	2.500	
Трошоци за саеми		
Наемнина		
Дневници за службени патувања и патни трошоци	26.489	15.532
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	1.362.001	1.249.155
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	6.893	
Премии за осигурување	282.741	588.370
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	92.582	125.427
Трошоци за ревизија	88.000	91.900
Трошоци за останати интелектуални услуги	408.655	330.567
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од оутѓување на нетековни средства		
Останати расходи	19.610.818	15.810.918
Вкупно останати оперативни расходи	21.880.949	18.211.869

**20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА**

	Тековна година	Претходна година
Побарување по основ на купопр.односи		
Обврски по основ на купопрод. односи		
Прих.од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

Овластен сметководител

Митко Мацов  
*М. Мацов*Пробиштип  
31.12.2019 година

ЈП ХС Злетовица - Пробиштип

Директор

Миле Илиевски

*М. Илиевски*

05-195/2

13.03.2020

Министерство на  
финансите на РСМ

# ДАНОЧЕН БИЛАНС

## за оданочување на добивка

ДБ

Посебен  
даночен статус Защитни  
јаруши ИПЗ Камисно-погравни  
домовиЕдиничен  
даночен број

4022001103308

Броялен позив  
и адреса на јавното  
телоште за контактJP HS ZLETOVICA PROBI[TIP NP  
NS ZLETOVICA PROBI[TIP  
СВЕТКО ТОНЕВ . ЗА/-  
ПРОБИШТИП

Телефон

032481521,03248

Е-пошта

contact@hszletovica.com.mk

Службата Управа за јавни првогоди

13/03/2020 09:56:27

1303206701 03

Даночен период

од 01/01/2019 до 31/12/2019

Рок за  
поднесувања

15/03/2020

Исправка  
на ДБ

## УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"Безбедни"

- I. Финансиски резултат во Биланс на успех
- II. Непризнати расходи и немалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)
- 1. Расходи ком не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се напосреден услов за извршување на дејност и по тој последица од вршењето на дејноста
- 2. Надоместоци на трошоците и други лични примама од работен однос над утврденото износ
- 3. Надоместоци на трошоците што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2 од ЗДД
- 4. Трошоците за организација исхрана и првок на износите утврдени со закон
- 5. Трошоците за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лица и трошоците за превоз на лица кои не се документирани
- 6. Трошоците за исхрана на арбботите или работат некој време, под износите утврдени со закон
- 7. Трошоците по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон
- 8. Трошоците по основ на уплатени доброволни придонести во доброволен пенсиски фонд над висината утврдена со закон
- 9. Трошоците по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон
- 10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон
- 11. Скринети исплати на добивки
- 12. Купување на предмети иницијатива од купувачки или сами првоки, покупчили други и првоки и неподготвени
- 13. Трошоците за репрезентација
- 14. Трошоците за донацији направени во согласност со Законот за донацији и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година
- 15. Тринадесети скринети направени во согласност со Законот за донацији и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината
- 16. Трошоците за донацији во склад со членот 30-а од ЗДД.
- 17. Трошоците по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот
- 18. Осигурителни прими кои ги прави работодавецот по коригит на членовите на органите на управување и на храбители
- 19. Донација по задолжка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник
- 20. Парични и димензии камати, пензији и казнички камати за ненавремена уплата на јавни државчи и на трошоците за првоките помагати
- 21. Трошоците за стапаекции
- 22. Трошоците на кало, растур, крши и расипување
- 23. Трошоците на искапаните гробови
- 24. Трошоците за него износот на примамата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани предвидени сојдни со закон
- 25. Трошоците за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство
- 26. Трошоците за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денери месечно

АОП	
01	-136638356
02	1797323
03	0
04	26223
05	0
06	0
07	0
08	0
09	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	147998
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	470164
26	0
27	0
28	0

## II. Трошоци и амортизација на ревалоризираната вредност на материјали и нематеријални средства

29

0

1/5

28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства кои се поискала од амортизацијата пресметана на избавната вредност на средствата со применета на стапки под пропишаните согласно Номенклатурата на средствата за амортизација	50	0
29. Преканчаната вредност на основите среќета кои не ге користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадено согласност од Управата за јавни приходи	51	1052733
30. Трошоци за исплатки на првичната на неплатени побарувања	52	0
31. Износ на неплатени побарувања од заем	53	0
Износ на поизвиканите разлики помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и разлиите кои произлегуваат од сама трансакција по избавна цена утврдена со принципот на „добит на рачу“ меѓу поврзаните лица	54	0
Износот на поизвиканите разлики помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цената утврдена со согласност со „добит на рачу“ и приходите кои произлегуваат од сама трансакција по трансферната цена меѓу поврзаните лица	55	0
Износ на депозит од квадрат по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се оставил доколку се работи за неповрзано лице	56	0
Износ на депозити како кои произлегуваат од односите со поврзано лице	57	0
Износ на камати на заеми добиени од гидружници или лизингери – квадратути со најмалку од 20% учество во капиталот	58	0
32. Други усогласувања на расходи	59	100205
III. Даночна основа (I+II)	60	-134841033
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+АОП 43+АОП 44+АОП 45+АОП 46+АОП 47+АОП 48)	61	0
38. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е започната даночната основа	62	0
39. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено започнување на даночната основа	63	0
Износ по трошоците за амортизација под износот пресметан со применета на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата за средствата за амортизација и горивните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено започнување на даночната основа	64	0
Износ на неисклопувани надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3, 6), 4), 5), 5 а) и 6) од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено започнување на даночната основа, доколку истиот се исказани како приход	65	0
40. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, одвојени со данок на добивка кај исплатувачот	66	0
41. Депозити загуба намалена за непризнаените расходи, пренесени од претходни години	67	0
42. Износ на изкористи вложувања од добивника (бринко/издана добивка)	68	0
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	69	0
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	70	0
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)	71	0
Износ на даноците за предлогта на набавени и стапени во употреба до 10 фискални системи на општо за регистрирање по готовина или пакет	72	0
43. Износ на денок содржан во одвојените приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	73	0
44. Данок кој го платила подружничката за странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	74	0
45. Износ на пресметано даночко оплачуване за дадена донација утврдена со согласност со член 50 а од ЗДД	75	0
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	76	0
46. Платени аквокации на даноците на добивка за даночниот период	77	0
47. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	78	3414558
48. Износ за доплати / повеќе платен износ (АОП 56+АОП 57+АОП 58)	79	-3414558
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
52. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (бринко/издана)	80	0
53. За убици и пострадани лица за кои правото на покривство во тековниот период, претходни не се извршило	81	0
54. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	82	134841033
55. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	83	0
56. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на даноците повеќе во странство до пропишаната стапка	84	0
57. Остварен износ (пакет) по гльвината	85	27544222
58. Вкупни трошоци за донација во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донација и спонзорства во јавните дејности	86	0
59. Вкупни трошоци за донација во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донација и спонзорства во јавните дејности	87	0
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донација и спонзорства во јавните дејности	88	0
61. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	89	0
	90	0

2/5

05-195/3  
13.03.2020

ЕМБС: 05532515

Целосно име: Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности  
Хидросистем Злетовица-Пробиштип Ndermarrje publike per ekzekutimin e aktiviteteve te ekonomise se ujerave HS Zletovica Probishtip

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:

· Објаснувачки белешки

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	4.651.894.034,00			4.790.806.545,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	34.800,00			
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	34.800,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	4.651.859.234,00			4.790.806.545,00
10	-- Недвижности (011+012)	4.506.521.588,00			4.638.892.203,00
11	-- Земјиште	12.505.675,00			12.505.675,00
12	-- Градежни објекти	4.494.015.913,00			4.626.386.528,00
13	-- Постројки и опрема	73.632.054,00			83.255.106,00
14	-- Транспортни средства	467.845,00			694.359,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	47.305,00			15,00
16	-- Биолошки средства	1.126.852,00			1.292.258,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства				12.164.228,00
18	-- Материјални средства во подготвока	70.049.503,00			54.493.875,00
19	-- Останати материјални средства	14.087,00			14.501,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	41.912.985,00			41.847.544,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	12.431.171,00			12.582.536,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	187.592,00			115.984,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	12.243.579,00			12.466.552,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	26.991.840,00			27.652.480,00
47	-- Побарувања од купувачи	23.359.428,00			23.602.789,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	3.434.625,00			4.013.689,00
50	-- Побарувања од вработените	197.596,00			36.002,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	191,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.489.974,00			1.612.528,00
60	-- Парични средства	2.489.974,00			1.612.528,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	43.483,00			31.814,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА	4.693.850.502,00			4.832.685.903,00

	(001+035+036+044+062)		
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	6.030.029,00	6.656.770,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	504.245.078,00	640.883.434,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	1.426.595.481,00	1.426.595.481,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	12.683.656,00	12.683.656,00
72	-- Законски резерви	12.683.656,00	12.683.656,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	798.395.703,00	648.838.515,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНата ГОДИНА	136.638.356,00	149.557.188,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	4.146.705.400,00	4.148.901.245,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	4.128.934.276,00	4.128.934.276,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	4.128.934.276,00	4.128.934.276,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	17.771.124,00	19.966.969,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	16.521.091,00	12.953.412,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	330.498,00	316.087,00
100	-- Обврски кон вработените	673.894,00	669.229,00
101	-- Тековни даночни обврски	149.050,00	17.022,00
108	-- Останати краткорочни обврски	96.591,00	6.011.219,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	42.900.024,00	42.901.224,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	4.693.850.502,00	4.832.685.903,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	6.030.029,00	6.656.770,00

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	25.741.017,00			12.534.347,00
202	- Приходи од продажба	14.326.359,00			12.147.410,00
203	-- Останати приходи	11.327.388,00			253.022,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	87.270,00			133.915,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	164.180.983,00			164.086.967,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.384.226,00			1.583.699,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.830.084,00			1.975.537,00
212	-- Останати трошоци од работењето	2.417.976,00			2.521.105,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	11.504.962,00			11.482.692,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.565.034,00			7.645.061,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати	558.093,00			578.543,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.081.245,00			3.041.638,00
217	-- Останати трошоци за вработените	300.590,00			217.450,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	142.301.629,00			145.894.640,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.742.106,00			629.294,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.803.205,00			2.014.974,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.803.127,00			2.014.974,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	78,00			

234	- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.595,00	19.542,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.490,00	19.386,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	105,00	156,00
247	- - Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	136.638.356,00	149.557.188,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	136.638.356,00	149.557.188,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	136.638.356,00	149.557.188,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	26,00	27,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	- - Загуба за годината	136.638.356,00	149.557.188,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	136.638.356,00	149.557.188,00

**Државна евиденција**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	36.000,00			534.428,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	1.200,00			534.428,00
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	34.800,00			
625	- - Земјишта	12.505.675,00			12.505.675,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	2.346.186.635,00			67.553.398,00
633	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	410.640.437,00			11.945.607,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	1.935.546.198,00			55.607.791,00
635	- - Набавна вредност на објекти од нискоградба	3.060.171.913,00			5.338.521.889,00
637	- - Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	501.702.198,00			767.743.152,00
638	- - Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	2.558.469.715,00			4.570.778.737,00
639	- - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	539.003,00			539.003,00
641	- - Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	531.323,00			504.270,00
642	- - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	7.680,00			34.733,00
643	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	3.951.814,00			3.951.814,00
645	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	3.909.931,00			3.875.608,00
646	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	41.883,00			76.206,00
647	- - Набавна вредност на повеќегодишните насади	1.654.054,00			1.654.054,00
649	- - Акумулирана амортизација на повеќегодишните насади	527.202,00			361.796,00

650	- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	1.126.852,00	1.292.258,00
668	- Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата		12.164.228,00
671	-- Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	4.854.890,00	3.005.767,00
672	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	3.414.558,00	
673	-- Останати побарувања од физички лица , трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	197.596,00	36.002,00
683	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Владата на Република Македонија, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет(< од АОП 065 од БС)	1.426.595.480,00	1.426.595.481,00
688	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансиирани од буџет	479.548,00	6.228.340,00
689	-- Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	767.385,00	783.617,00
690	-- Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	14.326.359,00	
692	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	14.326.359,00	12.147.410,00
704	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	5.895.231,00	33.310,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	5.432.118,00	219.712,00
717	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	87.270,00	
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	157.486,00	138.042,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	189.404,00	67.518,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	52.176,00	42.432,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	968.761,00	713.714,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	545.577,00	465.532,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	267.185,00	77.671,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	930.612,00	128.996,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.500,00	
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	242.251,00	233.477,00
740	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	93.790,00	
741		100.664,00	48.144,00

- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)		
745 - - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	26.223,00	115.404,00
747 - - Дневници за службени патувања, нокевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	26.489,00	15.532,00
748 - - Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	2.318,00	
749 - - Надомести на трошоците на вработените и подарици (< или = АОП 217 од БУ)	147.214,00	38.370,00
757 - - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.362.001,00	1.249.155,00
759 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	164.442,00	116.143,00
760 - - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	282.741,00	588.370,00
761 - - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	92.582,00	125.427,00
764 - - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	7.020,00	
765 - - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	496.655,00	422.467,00
767 - - Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)		66.956,00
771 - - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	28,00	27,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	27.544.222,00			

Потпишано од:

Mitko Madjov

m.madjov@hszletovica.com.mk

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

### ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија